

Име и презиме: **Виолета Николовска**
 Звање: вонреден професор
 Единица на Универзитетот: Факултет за образовни науки

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени		Поени
	<p>Конкретна активност</p> <p>Nikolovska, Violeta (2015) Ги разбираме ли метапороците? Македонски јазик, 66. pp. 225-230. ISSN 0025-1089</p> <p>Nikolovska, Violeta (2015) Cultural models through the prism of language. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative papers, 11 (1). pp. 398-402. ISSN 1857-92</p> <p>Nikolovska, Violeta (2015) Јазична археологија. Филолошки студии, 13 (2). pp. 139-145. ISSN 18576060</p>		
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
	<p>Конкретна активност</p> <p>Nikolovska, Violeta (2015) Justification of the study of mother language in educational system. In: 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization", 17-19 Sept 2015, Ohrid, Macedonia. (In Press)</p> <p>Nikolovska, Violeta (2015) Јазичната култура - сегмент од јазичното образование. In: International Scientific Conference "Education in XXI century - conditions and perspectives", 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia. (In Press)</p>		
9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен		Поени
	<p>Конкретна активност</p> <p>Nikolovska, Violeta (2015) Околу компетенциите на учителот. In: Научно-стручна трибина „Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век“, 03 Oct 2014, Stip, Macedonia.</p> <p>Nikolovska, Violeta (2015) Српско-македонските културни врски во 19 век (врз примерот на</p>		

	<p>делото на Ѓ. Пулевски). In: Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија, 30-31 Oct 2015, Bitola, Macedonia. (In Press)</p> <p>Nikolovska, Violeta (2015) Улогата на мајчиниот јазик во образованието. In: Научно-стручна конференција со меѓународен карактер на тема „Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија“, 13 May 2015, Stip, Macedonia.</p>		
13.	Издадена монографија, речник или научна книга		Поени
	на македонски јазик – 10 (десет) поени и		
	на еден од светските јазици – 15 (петнаесет) поени.		
	<p>Конкретна активност</p> <p>Nikolovska, Violeta (2015) Речник на термини од науката за јазикот. Goce Delcev University, Stip. ISBN 978-608-244-210-5</p>		
14.	Издаден учебник – 5 (пет) поени		Поени
	издадена скрипта – 2 (два) поени		
	<p>Конкретна активност</p> <p>Nikolovska, Violeta (2015) Македонски јазик. Фонологија, морфологија, морфосинтакса. Goce Delcev University, Stip. ISBN 978-608-244-209-9</p>		
		Вкупно поени	31